



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
**ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222**
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Дата: 22.05.2014

ИЗВЕСТУВАЊЕ

За учество на ФЗОМ на 27-тото советување на правниците од здравството на Република Македонија

„Ефектите од воведените електронски услуги во ФЗОМ“, е тема на излагањето на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова на 27-тото по ред советување на правниците од здравството на Република Македонија. Советувањето е во организација на Здружението на правници од здравството на Република Македонија. Овој стручен собир се одржува во хотел Инекс Дрим во Струга, од 22 – 24 мај 2014 година и на него покрај правници, директори на здравствени установи, економисти, доктори, административни работници членови на синдикати, членови на управни одбори, членови на комисији на јавни набавки и други заинтересирани лица, учествуваат и стручни лица од Фондот за здравствено осигурување на Македонија кои ги презентираат новините во медицинската рехабилитација како и продолженото болничко лекување и олеснувањата во начинот на упатување на пациентите на повисоко ниво на здравствена заштита.



Како што истакна директорката Парнарџиева Змејкова, бенефитот од имплементирањето на електронските услуги на Фондот е огромен и претставува вистинско олеснување, како за осигурениците и матичните лекари, така и за здравствените установи, но и за фирмите. Со овие електронски услуги Македонија е лидер во регионот во електорнското работење.

ФЗОМ со својот електронски систем овозможува повеќе од 30 е-услуги за осигурениците, здравствените установи и фирмите:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

- **За осигурени лица**
 - пристап до податоци за личното осигурување и осигурување на нивните членови
 - податоци за избраните лекари од општа медицина, гинеколози и стоматолози за себе и членовите помлади од 14 години
- **За здравствените установи**
 - можност за проверка на валидност на здравствено осигурување за граѓаните кои ги користат здравствените услуги
 - дигитално (електронско) потпишување на Договори со Фондот
 - е-фактури
- **За матичните лекари од општа медицина, гинекологија и стоматологија**
 - електронска промена/избор на матичен лекар од општа пракса, гинекологија и стоматологија
 - добивање на разни прегледи за активни/неактивни пациенти,
 - Прегледи на пациенти кои се одјавиле од кај нив за одреден период
 - Останати податоци поврзани со договорот со Фондот
- **За фирмите:**
 - можност за електронска пријава во здравствено осигурување на вработени лица,
 - пријава и одјава во ЗО на нивни членови

Придобивки за граѓаните

- ✓ пријава во здравствено осигурување во канцелариите наместо на шалтерите на Фондот
- ✓ нема временско ограничување, порталот е достапен 24/7
- ✓ брз електронски пристап до податоците
- ✓ ефикасни и поевтини услуги
- ✓ транспарентност
- ✓ пријателски, едноставни, достапни и сигурни услуги во секое време и насекаде

Придобивки за Фондот

- ✓ Зголемување на внатрешната ефикасност
- ✓ Побрза размена на податоци меѓу јавните институции (АВРМ, ПИОМ, УЈП...)

Финансиски заштеди на средства од воведувањето на е-услугите

- ✓ За Фондот (за една година) заштеда од 550.000 евра
- ✓ За фирмите, здравствените установи и осигурениците поштедени се од 30.000 посети во ФЗОМ – а на годишно ниво заштеда во бензин од 1.0800.000 евра.